

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Познавање на клавирска литература			
2.	Код	4FU261512			
3.	Студиска програма	Пијани- соло интерпретација			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Вокално – инструментален оддел катедра за Пијано			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-13/II	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. м-р Татјана Џорлева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Надградба во изучувањето на пијанистичката техника на интерпретација, збогатување на пијанистичкиот репертоар, запознавање со музиката на повеќе композитори и нивните дела од различните епохи од клавирското творештво и познавање на широката клавирска литература.				
11.	Содржина на предметната програма: Литература соодветна за студенти од втор циклус на студии. Опфатена е литература за пијано од периодот на барок, класицизам, романтизам и современи композитори.				
12.	Методи на учење: Предавања, семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120 часови			
14.	Распределба на расположивото време	12 часови – предавања			

			12 часови - вежби 96 часови – други форми на активности	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- практична настава	12 часови
		15.2	Вежби	12 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	10 часови
		16.2	Самостојни задачи	10 часови
		16.3	Домашно учење	76 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Проектна задача		30 бодоови
	17.2.	Семинарска работа		50 бодоови
	17.3.	Активност и учество		20 бодоови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5(F)
		од 51 до 60 бода		6(E)
		од 61 до 70 бода		7(D)
		од 71 до 80 бода		8(C)
		од 81 до 90 бода		9(B)
		од 91 до 100 бода		10(A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
3.					
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				